

1.	Наставен предмет	<b>БИЗНИС ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ</b>		
2.	Шифра	<b>1M50ИИИИМ04</b>		
3.	Студиска програма	<b>ИИМ</b>		
4.	Семестар (изборност)	<b>зимски (XII)</b>		
5.	Цели на предмет	Анализа на влијанието на информациските системи врз одделни аспекти на функционирањето на организациите и утврдување на пристапи со кои би се оптимирале тие аспекти.		
6.	Оспособен за (компетенции)	Анализа и креирање на бизнис информациски системи во практични услови.		
7.	Услов за запишување на предметот	нема		
8.	Основна литература (до 3 наслови)	1. Актуелни материјали (во облик на презентации, трудови и/или книги) од областа на информациските системи. 2. K. Pearlson, C. Saunders (2006): <i>Managing and using information systems</i> , <b>Jonh Wiley &amp; Sons Inc.</b>		
9.	Број на кредити:	6		
10.	Вкупен расположив фонд на време	6 ECTS x 30 саати = 180 саати		
11.	Распределба на расположивото време		30 + 86 + 60 + 4 = 180 саати	
	11.1.	П -	Предавања - теоретска настава (15 недели по 2 саати) 30 саати	
	11.2.	ПА, СР, ДЗ -	Проектни активности; семинарски работи; домашни задачи 86 саати	
	11.3.	СУ -	Самостојно учење 60 саати	
	11.4.	ТПЗ -	Проверка на знаење со тестови 4 саати	
12.	Оценување		50 + 50 = 100 бода	
	12.1.	1 тест до 50 бода	50 бода	
	12.2.	ПА, СР, ДЗ	50 бода	
			Оценки:	
			од 50 до 60 бода	6 (шест)
			од 61 до 70 бода	7 (седум)
			од 71 до 80 бода	8 (осум)
		од 81 до 90 бода	9 (девет)	
		над 90 бода	10 (десет)	
13.	Услов за потпис и формален испит	Реализирани активности 11.2		

**АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ БИЗНИС ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ**

<b>Предавања</b>	
Саати	Тема
2	Видови на ИС
2	Видови на ИС
2	Методологии за проектирање на ИС; хардвер и софтвер; бази на податоци
2	Методологии за проектирање на ИС; хардвер и софтвер; бази на податоци
2	Менаџмент на знаењето и визуализација на ИТ
2	Менаџмент на знаењето и визуализација на ИТ
2	Стратешко користење на информациите
2	Стратешко користење на информациите
2	Организациски импакт од користењето на ИС
2	Организациски импакт од користењето на ИС
2	ИТ и дизајнирањето на работните места
2	ИТ и дизајнирањето на работните места
2	ИТ и подобрувањето на бизнис процесите; аудитирање на ИС
2	ИТ и подобрувањето на бизнис процесите; аудитирање на ИС
2	ИТ и подобрувањето на бизнис процесите; аудитирање на ИС
	<b>Тест за проверка на знаењата</b>
<b>30</b>	

<b>Проектна активност, семинарски работи, домашни задачи</b>		
	<b>Тема</b>	<b>Активност</b>
1	Анализа / креирање на бизнис информациски системи во практични услови.	Пишан материјал од околу 15 страни, усна презентација

